



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НА СЕДНА ГЕНЕРАЛНИКА УТОСЛОВИЈА

Sluzbeni vesnik na Repub.
Maked.

Skopje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-T-220, за огласи 1032-T-221.

Среда, 27 Февруари 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 9

ГОД. XII

Цена на овој број е 40.— дин. — Претплата за 1957 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

114.

Врз основа на членот 27 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 90/48), во врска со членот 34 од Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), пропишувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦАРИНСКОТО ПОСТАПУВАЊЕ СО СУВОЗЕМНИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТНИЧКИ СООБРАКАЈ

Член 1

Во Правилникот за царинското постапување со сувоземните моторни возила во меѓународниот патнички сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/52) во членот 1 наместо зборовите: „(триптик односно карнет)“ се ставаат зборовите: „(триптик, ружичест триптик односно карнет)“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 3427

15 февруари 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансите,
Авдо Хумо, с. р.

115.

Врз основа на членот 70 точ. 5 и 6 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55 и 1/57) и членот 3 под а) точка 5 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56 и 43/56), а со согласност од Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, Државниот секретаријат за работи на стоквниот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРОПИСИТЕ СО КОИ СЕ РЕГУЛИРА ДОГОВАРАЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОТКУПНИТЕ ЦЕНИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ

1. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за условите под кои стопанските организации можат да се договараат за откупот на селскостопански производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56 и 51/56), освен нејзините одредби што се однесуваат на договорането пропишано со одредбата од членот 7 став 2 на Уредбата за прометот на жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55, 3/56 и 46/56).

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1107

14 февруари 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на стоквниот промет,
Маријан Брепел, с. р.

116.

Врз основа на членот 31 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54) и членот 10 оддел I под а) точка 2 алинеја 2 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ОДГЛЕДУВАЊЕТО НА ПАМУК И ДРУГИ БИЛКИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОДРАЧЈА

1. Во Решението за временна забрана на одгледувањето на памук и други билки на определени подрачја („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/55) во точката 1 текстот под б) се менува и гласи:

„б) одгледувањето на бамби — на подрачјето на општините: Вар, Острос, Вирпазар и Улцињ, вклучувајќи го и припоеното подрачје на бившата општина Владимир.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 271

16 февруари 1957 година

Белград

Секретар
за селско стопанство и шумарство
на Сојузниот извршен совет,
инж. Драгослав Мутаповиќ, с. р.

117.

Врз основа на членот 32 став 1 точка 8 од Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55) и членот 2 оддел I под а) точка 37 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), а во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, Народната банка пропишува

УПАТСТВО

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД ВО КОЈ МОЖАТ ДА СЕ ДАВААТ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ ЗА КУПУВАЊЕ ОГРЕВ

1. Потрошувачки кредити за купување јаглен ќе даваат банките и штедилниците почнувајќи од 1 март до 30 јуни 1957 година заклучно, во смисла на одредбите од Уредбата за давање потрошувачки

кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници, и тоа:

1) на работниците и службениците — преку претпријатието (надлештво, установа, организација) во кое работат;

2) на другите категории корисници од членот 3 на уредбата — непосредно;

3) на работниците, службениците и на другите определени категории корисници од членот 3 на уредбата што живеат во згради со централно греење — преку куќните совети а со потврда од станбената задница.

II. Варираните ценови издадени по основот на овие кредити можат да се користат во срок од три месеци, сметајќи од денот на живното издавање.

III. Ова упатство влегува во сила од истиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 178

19 февруари 1957 година

Белград

Народна банка

Гувернер,

Војин Гузина, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/57) се поткрднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА СПИСОКОТ НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Во списокот, под редниот број 10, наместо: „Diphar Bentox 75% w. p. — DX-1125“ треба да стои: „Diphar Bentox 25% w. p. — DX-1125“.

Од Сојузната управа за заштита на растенијата, 18 февруари 1957 година, Белград.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 3 од 19 јануари 1957 година објавува:

Правилник за начелот на обележување на стелбата за сечење и за жигосувањето на исечените дрвја;

Правилник за едногодишните планови за обнова и нега на шуми во задружните и приватните шуми;

Решение од Републичката изборна комисија на Народна Република Србија за именување Изборна комисија за Околијата Ниш за раководење со изборите за одборници на народните одбори.

Во бројот 4 од 26 јануари 1957 година објавува:

Наредба за забрана на ловот на риби и на други корисни водени животни под определената големина и за времето на ловостојот.

Во бројот 5 од 2 февруари 1957 година објавува:

Уредба за воведување данок на промет;

Наредба за дополнително на Наредбата за определување установи на територијата на НР Србија во кои може да се врши испитување на прехранбени артикли;

Решение за назначување постојани судски вештаци;

Објава на Републичката изборна комисија на НР Србија за потврдената кандидатура за избирање народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на НР Србија.

Во бројот 6 до 9 февруари 1957 година објавува: **Одлука за утврдување на сроковите за распишување избори за работничките совети на претпријатијата на територијата на НР Србија;**

Одлука за определување рамните — границите на годишните количини на природно вино и природна ракија од бербата на 1956 година што во домаќинствата на производителите можат да се трошат без плаќање данок на промет;

Наредба за забрана на оснивање откупни станици на подрачјето на Општината Пек;

Решение за определување на местата во кои се полагаат стручни испити за квалифицирани и висококвалифицирани работници од структурата патен сообраќај;

Упатство за измена и дополнително на Упатството за полагање стручни испити за квалифицирани и висококвалифицирани возачи на моторни возила.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 1 од 18 јануари 1957 година објавуваат:

Извештај од Републичката изборна комисија за гласањето за отповикот на народниот пратеник на Републичкиот собор на Соборот на Народна Република Хрватска во Изборната околија Задар III;

Наредба за генералниот план за одбрана од поплава за 1957 година;

Решенија за дополнителните избори на народните одбори на општините: Пешкеница, Скакавац и Трешњева.

Во бројот 2 од 22 јануари 1957 година објавуваат:

Одлука за издвојувањето на населени места од составот на една општина и за припојувањето на друга општина и за промената на седиштето на општината Јурдани;

Наредба за организацијата и спроведувањето на мерките за спречување на зарази кај добитокот во 1957 година;

Решение за назначување постојани судски вештаци кај стопанските судови во Народна Република Хрватска за 1957 година.

Во бројот 3 од 29 јануари 1957 година објавуваат:

Уредба за оснивање Управна школа во Загреб;
Одлука за нормите на данок на доход од селското стопанство за 1957 година;

Одлука за определување процент од годишното задолжување според кој ќе се наплатува данокот на доход во 1957 година;

Решение за именување постојана изборна комисија за спроведување избори на одборници на народните одбори во околијата Шибеник;

Список на постојаните судски вештаци кај стопанските судови во Народна Република Хрватска за 1957 година;

Решение за оснивање Ветеринарна станица Д. Дубрава, Јурдани и Врлика;

Решение за оснивање Здравствена станица Бакар;

Решение за оснивање Дом за народно здравје Јурдани;

Решение за распишување дополнителни избори за народни одбори на општините: Двор, Костајница и Книн.

Во бројот 4 од 8 февруари 1957 година објавуваат:

Наредба за дополнително на Наредбата за определување народни одбори што осниваат комисии за полагање испити за квалифициран и висококвалифициран работник што се здобива со стручна спрема на практична работа во претпријатие;

Наредба за второто дополнително на Одлуката за определување занаетчиски дејности во кои одобрение за оснивање приватни занаетчиски дуќани се издава по слободна оценка;

Решение за оснивање Ветеринарна станица Гурѓеновац;

Решение за оснивање Комунална установа во Гурѓеновац;

Решение за оснивање Шумарија Врлика во Врлика;

Решение за распишување дополнителни избори за еден одборник на Народниот одбор на општината Семељи.

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 47 од 28 декември 1956 година објавува:

Одлука за помилување на осудени лица.

Во бројот 48 од 31 декември 1956 година објавува:

Уредба за надоместување на трошоците и загубената заработка на судиите поротници;

Одлука за ослободување на угостителските и планинските друштва од обврските спрема републиката, околиите и општините;

Одлука за определување аконтации и плаќање на данокот на доход од селското стопанство, како и на општинските локални даноци за I тримесечје на 1957 година;

Решение за именување главен санитарен инспектор.

Во бројот 1 од 17 јануари 1957 година објавува:

Одлука за вложување средствата на републичкиот инвестиционен фонд;

Наредба за определување стопанските организации што на Државниот секретаријат за работи на финансиите на НРС му поднесуваат приговори поради кршење на прописите за пресметување на почетниот фонд на обртните средства;

Список на стручњациите вештачи за одделни гранки на стопанството.

Во бројот 2 од 24 јануари 1957 година објавува:

Наредба за определување припусни такси за јавни машини приплодни грла.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“, во бројот 32 од 28 декември 1956 година објавува:

Одлука за привременото финансирање на потребите според Буџетот на НР БиХ за периодот јануари-март 1957 година;

Одлука за потврда на Уредбата за оснивање Секретаријат за народна одбрана на Извршниот совет на НР БиХ;

Одлука за избирањето на членови за универзитетските совети на одделни факултети на Универзитетот во Сараево;

Одлука за разрешувањето и избирањето на членови на Советот на Музичката академија во Сараево;

Одлука за разрешувањето на претседателите и судии на окружните судови;

Одлука за избирањето на судија на Врховниот суд на НР БиХ;

Резолуција за задачите на републичките и локалните органи во натамошната изградба на општините и околиите;

Препорака до републичките и локалните органи, стопанските организации, научните и стручните установи за мерките за унапредување на овоштарството во Народна Република Босна и Херцеговина;

Одлука за избирањето на судии на окружните судови;

Одлука за одобрување Решението на Извршниот совет на НР БиХ, бр. 10526 од 11 декември 1956 година, за утврдувањето на расположивите буџетски средства на укинатите и реорганизираните републички органи на управата и совети и за распоредот на овие средства на новоосновани републички органи и совети;

Решение за престанокот со работата на Станицата за оплемежување на растенијата во Бијелина;

Измени во списокот на постојаните судски толкувачи.

Во бројот 33 од 31 декември 1956 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност;

Указ за прогласување на Законот за Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности;

Одлука за техничките секции за патишта;

Наредба за срокот и за начинот на уплата на придонесот за кадрови на земјоделските задруги;

Наредба за утврдување на надоместокот на штета причинета на шумите и шумските пасишта во општинскиот имот;

Решение за именување членови на Советот на Радио Сараево.

Во бројот 1 од 18 јануари 1957 година објавува:

Решение за назначување постојани судски вештачи на подрачјето на НР Босна и Херцеговина за 1957 година.

Во бројот 2 од 25 јануари 1957 година објавува:

Одлука за определување процентот од годишниот износ на данокот на доход што ќе се наплати за I тримесечје на 1957 година;

Наредба за испитната комисија за испити на квалифицирани и висококвалифицирани работници од структурата производство на хартија, дрвенаца и целулоза.

Во бројот 3 од 1 февруари 1957 година објавува:

Указ за прогласување на Општествениот план на Народна Република Босна и Херцеговина за 1957 година;

Указ за прогласување на Законот за завршната сметка за извршувањето на Буџетот на Народна Република Босна и Херцеговина за 1956 година;

Одлука за избирање претседател, потпретседатели и записничар на Републичкиот собор на Народната скупштина на Народна Република Босна и Херцеговина;

Одлука за избирање претседател, потпретседатели и записничар на Соборот на производителите на Народната скупштина на Народна Република Босна и Херцеговина;

Одлука за измена на Одлуката за наградите и надоместоците на народните пратеници на Народната скупштина на Народна Република Босна и Херцеговина;

Одлука за определување измени и дополненија на Правилата на Здружението на претпријатијата на патниот сообраќај на НР Босна и Херцеговина „Боснатранспорт“ во Сараево;

Одлука за потврда на изборот на Томик Рудолф за народен пратеник на Соборот на производителите на Народната скупштина на Народна Република Босна и Херцеговина.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 35 од 28 декември 1956 година објавува:

Одлука за потврдување на Уредбата за оснивање Секретаријат за народна одбрана на Извршниот совет;

Одлука за утврдување престанок на пратенички мандат и за одредување дополнителни избори за избор на народен пратеник на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија во Изборната околина Прилепска VIII;

Одлука за одредување бројот и за избирање членови на Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје.

Одлука за одредување бројот и за избирање членови на факултетските совети на факултетите од Универзитетот во Скопје;

Одлука за укинување на полуматурскиот испит; **Упатство** за условите за здобивање стручна спрема и за полагање стручни испити за квалификувани и висококвалификувани работници возачи на моторни возила;

Решение за распишување дополнителен избор за народен пратеник на Републичкиот собор на Народното собрание;

Решение за одобрување оснивањето и работата на Сојузот на фудбалските тренери на Македонија — Скопје;

Решение за одобрување оснивањето и работата на Урбанистичкото друштво на НР Македонија.

Во бројот 36 од 31 декември 1956 година објавува:

Закон за апотеките;

Закон за Вишата педагошка школа во Скопје;

Закон за изменување на Законот за Универзитетот во Скопје;

Препорака за формирање Комисија за испитување на состојбата во здравствениите установи;

Одлука за именување претседатели и членови на одборите и комисиите на Извршниот совет;

Одлука за давање согласност на прописите за прекршоци на републичките органи на управата;

Одлука за одредување рок за распишување избори за работничките совети на стопанските претпријатија;

Одлука за одредување рок за одржување на редовни избори за работничките совети на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај;

Одлука за исплатување платите на службениците и работниците на државните органи и установи за месец јануари 1957 година;

Решение за именување членови на Архивскиот совет на НР Македонија;

Решение за прогласување на Централниот хигиенски завод во Скопје за установа со самостојно финансирање;

Правилник за изменување на точката 6 од членот 4 на Правилникот за извршување Уредбата за оснивање фонд за социјални установи;

Исправка за Правилникот за посебните награди на службениците на службата за приходи.

Во бројот 1 од 23 јануари 1957 година објавува:

Општествен план на Народна Република Македонија за 1957 година;

Закон за буџетот на Народна Република Македонија (Републички буџет) за 1957 година;

Закон за завршната сметка по буџетот на Народна Република Македонија за 1955 година.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 23—24 од 29 декември 1956 година објавува:

Закон за морското рибарство;

Закон за оснивањето и укинувањето на средни училишта;

Закон за измена на Законот за прекршоците против јавниот ред и мир;

Закон за ставање вон сила на главата X и XI од Уставот на Народна Република Црна Гора од 1946 година;

Одлука за потврда на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет на Народната скупштина на Народна Република Црна Гора;

Одлука за разрешување еден и за избирање два члена на Извршниот совет на Народната скупштина на Народна Република Црна Гора;

Одлука за разрешување судија на Окружниот суд во Цетиње;

Одлука за измена и дополние на Општествениот план на Народна Република Црна Гора за 1956 година;

Одлука за измени на Буџетот на Народна Република Црна Гора (Републичкиот буџет) за 1956 година;

Одлука за привремено финансирање на Народна Република Црна Гора за периодот јануари—март 1957 година;

Уредба за оснивање Секретаријат за народна одбрана;

Уредба за пренесување работите во надлежност на републичките органи на управата и на републичките совети;

Одлука за измена на Одлуката за надоместок на трошоците на судиите поротници;

Одлука за определување цените на електричната енергија за домаќинствата во Народна Република Црна Гора;

Одлука за управување со околинскиот противпожарен фонд и за начинот на употреба на неговите средства;

Решение за определување органи на управувањето со Републичкиот фонд за води;

Упатство за определување на работните места на селскостопански стручњаци надвор од населено место и на височината на посебниот надоместок за стан, огрев и осветление;

Упатство за школувањето на учениците во училиштата за задолжително осумгодишно школување.

Во бројот 1—2 од 19 јануари 1957 година објавува:

Одлука за укинување заедничкиот секретаријат на Советот за народно здравје и Советот за социјална заштита на Народна Република Црна Гора;

Решение за назначување секретари на совети на Народна Република Црна Гора;

Решение за назначување судски вештаци за стопанските судови во НР Црна Гора за 1957 година;

Програма на стручниот испит за квалифицирани и висококвалифицирани работници од прехранбената струка;

Програма на стручниот дел од испитот за квалифицирани и висококвалифицирани работници од дрвопреработувачката струка;

Програма на стручниот дел од испитот за квалифицирани и висококвалифицирани работници од градежната струка што со стручна спрема се здобиле со практична работа.

СОДРЖИНА

	Страна
114. Правилник за дополние на Правилникот за царинското постапување со сувоземните моторни возила во меѓународниот сообраќај — — — — —	189
115. Наредба за престанок на важењето на прописите со кои се регулира договарањето на стопанските организации за откупните цени на селскостопанските производи — — — — —	189
116. Наредба за измена на Решението за временна забрана на одгледувањето на памук и други билки на определени подрачја	189
117. Упатство за определување временскиот период во кој можат да се даваат потрошувачки кредити за купување огрев —	189
Исправка на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија — — —	190